



Драган Поповски — Дада: „Спротивни форми“ мермер, 1972

## ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

# СВЕСЕН ЗА ФОРМАТА

### • КОН САМОСТОЈНАТА ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРИ НА ДРАГАН ПОПОВСКИ — ДАДА

Годинешната скопска ликовна сезона — богата по свои манифестициони облици повеќе во квантитет отколку во квалитет — ќе има многу оправдувања самостојната изложба на скулптури на Драган ПОПОВСКИ — Дада ја одбележи на самиот свој врв. Зборувајќи во прилог на една таква оценка и борејќи се таа да го содржи потребниот квантум на докази, нужната сума на аргументи, ќе треба да се тргне во овој Свет на уметнички провокации и во оние сфери на творечкиот чин без кои било каков комплимент на скулптурата на Поповски — Дада би бил исклучително формална еуфорија.

Драган — ПОПОВСКИ — Дада доволно ѝ е познат на културната јавност како уметничка индивидуалност која останува органски поврзана со битноста на ова поднебје и која сила на своето творење ја должи на онаа просторна калиграфија што ја следи од најраните, детски импресии. Тие импресии, макар колку сублимирани и редуцирани во позрелите години, ма-

кар колку интелектуализирани не само со начинот туку и со материјалот на говорот, секогаш се во враќање на оние комплексни знакови кои, поради упорноста, наеднаш добиваат сила на симболи. Формите, чиј квалитет Дада го претвора во симбол, тоа се низ на тутун, а таа — навидум бизарна метафоричност, својот занес не го пронаоѓа на нивото на една естетски вештачка константа, туку во спонтаната практичност, биолошка нужност и, што е особено важно, во ликовната компактност на неговата естетика.

Драган ПОПОВСКИ — Дада, во контекстот на овие одбележувања, најнапред му приде на Арвото како на материјал повеќе импулсивно и занесено, пронаоѓајќи во неговите години, во неговата материичност и лијанси, нешто од структуралната сличност со фактурата на листот на тутунот, нешто од графичкиот идентитет. Испитуваната во арвото (кој не можеше да го подолго), беше всушност анатомска анализа која, на сметка на чистотата на формата, афирмираше нејзината внатрешна фактура: компактност и нерватура.

Задовolen, така, во тие вежби што се морало императивно да резултираат со аналитички и феноменолошки зафати, скулптурот го одбира мермерот како материјал во кој ќе ги бележи резултатите на рационалниот пат, додека — помалку — му се обрнува на гранитот во чија фактура и во чии сегменти пронаоѓа нешто од оние постгатични младешки интервенции.

Како што „Арвото“ поарно му прилега на плавкото изразување на животните спротивности, така мермерот е поднесен за да мислувања за животот“.

Нешто повеќе од дваесетина новонастанати скулптури, што се издожеат во просторот на Уметничката галерија, имаат своја заедничка база не

само во следењето на истите содржини, во обработка на исти материјали, на планот на истата преокупација, туку нивната врска се протегнува во феноменот на една нова Дадина ликовност, во една авантюра што израснала од цврсти икуствени премиси. Во таа анализа доминира помалку препознавањето на својствата на материјала, повеќе е акцентирана едноставноста на формите, аналогијата на ритмот и карактерот на сублимираната форма, што се строго естетски средства, формата додуша, ја содржи (и мора да ја содржи) суштината на поранешната симболика, со асоцијација на низа тутори во чврсто филозофско и рефлексивно определување, но ритмот ја добива својата максимална експанзивност. Тој ја покренува статиката на ткивото, зборувајќи подеднакво за своето органско и географско потекло како и за уметникото гледање на свет, на историското континуитет кој својот непрекинат прогрес го доживува со летот, кршењето или притисокот — го доживува со песна.

Чистите форми на Дада: тие леденли и мраморирани волумени, можне често ритмички пронаоѓаат во сдружувањето со силата/на горицот и долинот план, но, исто така често се пуштени и во самостојно просторно волнесување со една извонредно левела лирика. Во нив ја нема текцијата на материјата, тој нема нејзиниот комплекс.

Пораката на неговите дела малку е оддалечена од онаа карактеристична модерна скулптура која — од Браничев најму — се обидува да почитува природата на материјалот и да се наметне со свој бланингистички карактер, но Дада и не сака да му се доближи на тоа: за него е позначајна постојаноста на масата, рамнотежата, пропорцијата, поточно: тенденцијата да не направи свесни за формата.

Спомнатите дваесетина творби, сепак, ги имплицираат авете нужни ознаки. Повеќето од нив ја третираат формата како целовитост на деталите, а помал број од нив зборува за тоа дека формата е она битното во што деталите се само апликативна сигнатура. Создавајќи ги овие две контрастни сугестији Дада, веројатно, и са миот може да се најде изненаден од инвентивноста на испиративниот порив, но тоа никако не може да ја намали силата на неговото уметничко определување. И на крајот, облиците на Дада се катарза на неговиот став. Тој е уметник кој животот го соглавува распореден околу една окосница, околу една идеологија, околу едно уверување, и една таква извонредна поезија — а вистината од тие претпоставки никако не може да му се оспори.

Лалидслав Барински